

Програмата „Форуми во заедницата“ е финансирана од Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), а ја спроведуваат пет организации: ФООМ, ЦИРА, МЦМС, АДИ и АЛКА. Програмата ја поддржува Заедницата на единиците на локалната самоуправа (ЗЕЛС).

Програмата оперативно ја координира Единица за координација на форумите
Контакт: Тел. 02 3119-106/107, Факс. 02 3118-737
www.forumivozaednicata.com.mk

Спроведувач на Програмата во општините
Маврово-Ростуше, Кратово и Вевчани
Центар за институционален развој (ЦИРА)
Тел. 02/3114-855
Факс. 02/3214-132



Спроведувач на Програмата во општините
Крива Паланка, Македонски Брод
и Чешиново-Облешево
Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС)
Тел. 02/3065-381
Факс. 02/3065-298



Спроведувач на Програмата во општините
Гостивар, Боговиње и Босилово
Фондација отворено општество – Македонија (ФООМ)
Тел. 02/2454-882 – 02/2444-488
Факс. 02/2403-010



Спроведувач на Програмата во општините
Кавадарци, Росоман,
Демир Капија и Градско
Здружение за одржлив развој и соработка “Алка”
Тел/Факс. 02/3214-505
02/3211-664



Спроведувач на Програмата во
општините Брвеница и Врлчиште
Асоцијација за демократски иницијативи (АДИ)
Тел. 042 221-100
Факс. 042 221-102




Програмата е финансирана од
Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC)
Тел. 02/3103-340
Факс. 02/3103-341



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Federal Department of Foreign Affairs FDFA
Swiss Agency for Development and Cooperation SDC

Програма „Форуми во заедницата“



Учесѝвувај

во донесување
одлуки





Програмата „Форуми во заедницата“ има за цел да го поддржи процесот на децентрализација во Република Македонија и да им овозможи на граѓаните да учествуваат во развојот на локалната заедница. Граѓаните, преку Програмата, имаат можност да си го подобрат секојдневниот живот со сопствени идеи и учество, а администрацијата да развие локално управување преку учество, одговорност и доверба.

Форумот е модел за вклучување на граѓаните во донесување одлуки на локално ниво. Граѓаните дискутираат за теми кои се важни за нивното секојдневие преку „работни маси“ што ги одразуваат нивните економски и социјални интереси. Во текот на форумскиот процес, што содржи шест сесии, се презентира и буџетот на општината преку транспарентен отчет на локалната администрација. Граѓаните, на овој начин, активно се вклучуваат со давање на свои идеи и предлози. Учесниците на форумите, со директно граѓанско вклучување, формираат на почетокот неформални, а потоа и формални партнерства.



Третиот циклус на програмата „Форуми во заедницата“ ќе се реализира во 2011/2012 година и опфаќа 18 општини – Крива Паланка, Македонски Брод, Гостивар, Боговиње, Маврово-Ростуше, Кратово, Кавадарци, Росоман, Демир Капија, Брвеница, Вевчани, Врапчиште, Чешиново-Облешево, Градско, Босилово, Берово, Струмица и Дебар.

Вкупниот буџет за тековниот циклус изнесува 59 милиони и 675 илјади денари од кои 28 милиони и 600 илјади денари се учество на општините, а 31 милион и 75 илјади денари се донација на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC).

Во овој циклус ќе се организираат четири типа на Форуми – проектен, буџетски, меѓуопштински и буџетски форум со поддршка на процесот.

Проектен форум

	Учество на општината	Донација на SDC	Вкупен буџет
Крива Паланка	1.400.000	1.400.000	2.800.000
Чешиново-Облешево	2.400.000	2.400.000	4.800.000
Градско	1.400.000	1.400.000	2.800.000
Босилово	1.900.000	1.900.000	3.800.000
Маврово-Ростуше	2.400.000	2.400.000	4.800.000
Кратово	2.400.000	2.400.000	4.800.000
Демир Капија	2.400.000	2.400.000	4.800.000
Брвеница	1.400.000	1.400.000	2.800.000
Врапчиште	1.400.000	1.400.000	2.800.000
Вевчани	1.400.000	1.400.000	2.800.000

Меѓуопштински форум

	Учество на општините	Донација на SDC	Вкупен буџет
Кавадарци - Росоман	2.900.000	2.900.000	5.800.000

Буџетски форум

	Учество на општината	Донација на SDC	Вкупен буџет
Гостивар	2.400.000	2.400.000	4.800.000
Боговиње	2.400.000	2.400.000	4.800.000
Македонски Брод	2.400.000	2.400.000	4.800.000

Буџетски форум со поддршка на процесот

	Финансиска поддршка на SDC за процесот
Берово	825.000
Дебар	825.000
Струмица	825.000

*Сумите се во МКД